

**ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

- Отварање, водење и затварање на трансакциски сметки и останати работи во платниот промет за физички лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
<b>1</b>	<b>Отварање и затварање на трансакциски сметки (само во филијалите/експозитурите на банката)</b>	
	Отварање на трансакциска сметка	без надомест
	Итно отварање на трансакциска сметка	без надомест
	Затварање на трансакциска сметка	без надомест
<b>2</b>	<b>Надомест за водење на трансакциска сметка со промет во текот на месецот:</b>	
	редовни клиенти	30 денари
	студенти	без надомест
	малолетни лица	без надомест
<b>3</b>	<b>Изготвување и издавање извод</b>	
	Изготвување и издавање извод на шалтер	без надомест
	Повторно издавање на извод (препис)	50 денари
<b>4</b>	<b>Останати работи во платниот промет</b>	
	Прием и обработка на: - правосилно решение - налог за присилна наплата - решение од др. органи овластени со закон	1.000 денари
	Пресметка на преостанат долг по решение	350 денари
	Блокада и деблокада на сметка по решение	500 денари
	Издавање на копија од следните документи - правосилно решение - налог за присилна наплата - решение од др. органи овластени со закон - документ од досие на клиент - копија од налог за плаќање - други документи	350 денари
	Изработка на каматни листи	100 денари од каматна листа
	Изработка на периодичен извештај за движење на сметка до УЈП	без надомест
	Изработка на други извештаи	500 денари по извештај

- Платен промет во земјата преку шалтер за физички лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
<b>1</b>	<b>Платен промет во готово</b>	
	Уплата во готово од физички лица на сопствена трансакциска сметка	без надомест
	Уплата на ковани пари на трансакциска сметка	
	*за износ на кованици до 5.000,00 МКД	без надомест
	*за износ на кованици над 5.000,00 МКД	1,00% од износот
	Уплата во готово за режиски трошоци по фактура	без надомест
	Исплата во готово на физички лица од трансакциска сметка	20 денари од налог
	Замена на оштетени ефективни средства (денарски и девизни)	5,00% од износот или мин. 50 МКД

		*провизијата за девизни средства се наплаќа во денари по среден курс на НБРСМ
<b>2</b>	<b>Безготовински платен промет</b>	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	по налог за износ до 4.999.999 денари	200 денари
	по налог за износ еднаков и над 5.000.000 денари	0,009% од износот
	збирен налог ПП53	200 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	по налог	40 денари
	збирен налог ПП53	35 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	кон трансакциска сметка на физичко лице по налог	20 денари
	кон трансакциска сметка на правно лице по налог	30 денари
	налог кон сметка на Халкбанк АД Скопје	10 денари
	збирен налог ПП53	20 денари по поединечна трансакција

- Платен промет во земјата преку електронско и мобилно банкарство за физички лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
<b>1</b>	<b>Безготовински платен промет</b>	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	по налог за износ до 4.999.999 денари	100 денари
	по налог за износ еднаков и над 5.000.000 денари	0,009% од износот
	збирен налог ПП 53	100 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	по налог	15 денари
	збирен налог ПП 53	12 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	по налог	5 денари
	збирен налог ПП 53	5 денари
	режиски трошоци* (по интерен список на банката)	без надомест
	останати интерни плаќања (smart send услуга; подмирување долг на кредитна картичка и кредити; пренос на средства уплата/исплата на депозит; смарт кеш плаќања; менувачница и др.)	без надомест
<b>2</b>	<b>Надомест и провизии за користење на електронски сервиси во платен промет</b>	
	Еднократен надомест за ЛИБ токен	
	редовни клиенти	200 денари

	студенти (корисници на "студентски пакет")	без надомест
	Корисници на Visa Platinum	без надомест
Месечно одржување		
	редовни клиенти	35 денари
	студенти (корисници на "студентски пакет")	без надомест
	Корисници на Visa Platinum	без надомест
Генерирање на нов ЛИБ токен во случај на губење, укинување на овластувањата, неовластени пристапи и сл. за сите клиенти		200 денари

- Платен промет во земјата преку шалтерите на Пошта за физички лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
<b>1</b>	<b>Платен промет во готово</b>	
	Уплата во готово од физички лица на сопствена трансакциска сметка – ПП10	
	За исноси до 20.000 денари	35 денари
	За исноси од 20.001 до 60.000 денари	50 денари
	Исплата во готово на физички лица од трансакциска сметка во Халкбанк АД Скопје – ПП40	
	до 20.000 денари	20 денари
	Од 20.001 до 40.000 денари	30 денари
	Над 40.001 денари	50 денари
<b>2</b>	<b>Безготовински платен промет</b>	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	по налог	300 денари
	збирен налог ПП53	300 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	до 15.000 денари	50 денари
	За износ еднаков и над 15.000 денари	80 денари
	збирен налог ПП53	50 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	кон трансакциска сметка во Халкбанк на физичко и правно лице	30 денари
	кон сметка на Халкбанк АД Скопје	20 денари
	збирен налог ПП53	20 денари по поединечна трансакција

### ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
<b>1.</b>	<b>Отворање, водење и затворање на девизни сметки (само во филијалите/експозитурите на банката)</b>	
	Отворање девизна сметка	Без надомест
	Водење на девизна сметка	Без надомест
	Затворање на девизна сметка	Без надомест
<b>2.</b>	<b>Надомест за изработка на извод од девизна сметка</b>	Без надомест
<b>3.</b>	<b>Трошоци за дополнително печатење или издавање на документ</b>	
	- препис од обрасци 743,746,1450	350 денари по

	- препис од СВИФТ- МТ103 - документ од досие на клиент - други документи	страна
<b>4.</b>	<b>Дознаки</b>	
	<b>Дознаки кон странство</b>	
	до 1.000,00 ЕУР	300 денари
	над 1.000,00 ЕУР	0,25% од износот, мин. 600 денари
	<b>Дознаки кон нерезиденти во земјата во странска валута</b>	
	во банката	0,1% од износот, мин. 450 денари
	во други домашни банки	0,2% од износот, мин. 600 денари
	<b>Дознаки кон нерезиденти во земјата во МКД</b>	
	во банката	50 денари
	во други домашни банки	300 денари
	Трансфер на сопствени средства во друга домашна банка	0,1% од износот, мин. 600 денари
	Дознаки на вработени во Банки и Финансиски институции, дозначени на клиенти на Халкбанка Турција и Халкбанк Србија	Без надомест
	Трошоци за Свифт	150 денари
	Надомест за дознаки МТ103 испратени директно до коресподентна банка (со МТ202с)	400 денари
	Измена на инструкции/сторнирање на дознака	800 денари + реални трошоци
<b>5.</b>	<b>Приливи</b>	
	<b>Приливи од странство</b>	
	до 10.000 ЕУР	300 денари
	над 10.000 ЕУР	0,25% од износот, мин. 600 денари
	<b>Приливи од нерезиденти во земјата во странска валута</b>	
	во банката	150 денари
	од други домашни банки	600 денари
	<b>Приливи од друга домашна банка (пренос на сопствени девизни средства)</b>	Без надомест
	<b>Приливи од нерезиденти во МКД (интерни плаќања или од други домашни банки)</b>	Без надомест
	<b>Прилив по основ на приходи од плата, пензија</b>	Без надомест, се наплаќа само провизијата на другата домашна банка од денарска трансакциска сметка по список поделена по број на клиенти
	<b>Приливи од клиенти на Халкбанк Турција и Халкбанк Србија</b>	Без надомест
<b>6.</b>	<b>Исплата од девизна сметка</b>	Без надомест